



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 34

Скопје, понеделник 8 декември 1947 година

Год. III

300

Врз основа на чл. 79 став 2 од Уставот на Народна Република Македонија, а по предлог од Министерот за просвета, Владата на Народна Република Македонија донесе

Уредба

ЗА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР

Член 1

Македонскиот народен театар, создаден во Народно-ослободителната борба во 1944 година, стои под општо раководство и надзор на Министерот за просвета.

Член 2

Македонскиот народен театар се состои од драма и опера.

Член 3

На чело на театарот стои управник и двајца директори (за драмата и за операта), што ги назначува Министерот за просвета во согласност со Претседателот на Владата на НРМ.

Оперативниот и техничкиот раководител, како и раководителот на книговодството на театарот ги назначува Министерот за просвета по предлогот од управникот на театарот.

Другиот персонал го ангажира и назначува управникот на театарот. За назначување и ангажирање на уметничкиот персонал потребна е согласност на Министерот за просвета.

Член 4

Финансиското работење на театарот се врши према сопствена претсметка на приходи и расходи кои што влегуат во претсметката на приходите и расходите на Министерството за просвета.

Член 5

Наредбодател за извршување на претсметката на приходите и расходите е управникот на театарот.

Член 6

Поблиски прописи за организацијата и работењето на театарот ќе донесе со правилник Министерот за просвета.

Член 7

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 10599, 12 XI 1947 год. Скопје.

Министер за просвета
на НРМ,
К. Х. Василев, с. р.

Претседател на Вла.
дата на НРМ
Л. Колишевски, с. р.

301

Врз основа на чл. 79 став 2 од Уставот на НР Македонија Владата на Народна Република Македонија пропишуе

уредба

ЗА ОСНИВАЊЕ НА КОМИТЕТ ЗА УНИВЕРЗИТЕТ, ВИСОКИ ШКОЛИ И НАУЧНИ УСТАНОВИ

Член 1

За планирање во подрачието на научната работа, како и за остварување на единствено раководство со Универзитетот, високите школи и научни установи, и за планско издигање на виши стручни кадри се оснива Комитет за Универзитет, високи школи и научни установи како установа при Владата на Народна Република Македонија.

Член 2

Комитетот има задача:

1) да дава смерници за научната работа и на научните истражувања на сите научни установи, институти и заводи при министерствата и државните стопански претпријатија во цел да се координира научната работа, да ги потврдуе нивните научни планови и да дава согласност за поставување на научни раководители во тие установи институти и заводи;

2) во рамките на општодржавниот план, а врз основа на плановите, предлозите и потребите на стопанските министерства и другите гранки на државната управа, да се грижи за правилно, стручно и планско издигање на вишите кадри во разните стопански гранки;

3) да раководи со Универзитетот, високите школи и научните установи; да во согласност со Планската комисија на НР Македонија предлага отварање на нови факултети, високи школи и научни установи; да предлага на Владата донесување прописи за нивната организација; да ги потврдуе нивните наставни планови и програми и да, во согласност со Претседателот на Владата, потврдуе избор на ректор и проректор, декани и продекани наставно-професорски и помоштен наставен персонал; и

4) да во сотрудништво со Планската комисија на НР Македонија врши распределение на стипендии за студенти во факултети и високи школи од средствата кои што би обезбедуваат соодветните министерства и други установи.

Член 3

Комитетот се состои од претседател, секретар и потребен број членови, кои што ги именува Владата по предлог на Претседателот на Владата.

Членови на Владата можат да бидат именувани во составот на Комитетот.

Претседателот на Комитетот ја раководи работата на Комитетот и ги назначува службениците во Комитетот.

По одлука на Владата, министерствата во своите буџети ќе им обезбедуваат на соодветните факултети и високи школи средства за изградување на научни институти, заводи, лаборатории, опитни станици за научно-испитателна работа и за практична работа на студентите од поедините факултети.

Член 4

Комитетот има своја претсметка за приходи и расходи, во составот на која влегува и претсметката на Универзитетот со факултетите и нивните научни установи.

Претсметката на Комитетот ги опфаќа и средствата за поттикнување на научната работа и за на градување на проналазачките, новаторските и слични трудови на научното поле.

Член 5

Поблиски одредби за спроведување на оваа Уредба ќе пропише Претседателот на Владата.

Член 6

Оваа Уредба влегува во сила со објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 11866, 12 XI 1947 год. Скопје.

Министер за просвета
на НРМ,
К. Х. Василев, с. р.

Претседател на Владата на НРМ
Л. Колишевски, с. р.

Врз основа на член 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, Владата на Народна Република Македонија ја пропишува следната

Уредба

ЗА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ИМОТИ ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Под заштита во смисла на оваа Уредба се сметаат земјоделските имоти, движни и недвижни, кои што се навог'аат вол од окул'ница и куќи за животинство.

Под земјоделски имот се разбира земјоделско земјиште од секаква култура со инвентарот и останати движни имот, кои што служат за земјоделско производство (средства за производство) или се врзани со такво земјиште (огради и слично), како и земјоделските плодови.

Член 2

Заштита на земјоделските имоти се врши од месните односно градските (реонските) народни одбори, во чие подрачје се навог'аат земјоделските имоти.

За спроведување на таја заштита месните односно градските (реонските) народни одбори имаат свои пољаци.

Член 3

Прописите на оваа Уредба ќе се применуваат и на државните земјоделски стопанства.

Државните земјоделски стопанства можат да имаат свои пољаци.

Член 4

Пољациите се службеници на месните односно градските (реонските) народни одбори или државните стопански претпријатија на кои што им се поверува чување на земјоделските имоти.

Член 5

Задача на пољациите е да го постојано обиколаваат одреденото им подрачје, истото го чуваат и за извршен прекршај поднесат пријава.

Пољациите се назначуваат од околицките, односно градските (реонските) народни одбори.

Принадлежностите на пољаци се на терет на годишниот буџет на месниот односно градскиот (реонскиот) народен одбор.

Член 7

Принадлежностите на пољациите можат да бидат само во пари.

ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКРШАЈ И ПОЛСКА ШТЕТА

Член 8

Прекршај по прописите на оваа Уредба е нанесување штета на земјоделски имот, доколку тоа не преставува кривично дело.

Член 9

Не е одговорен кој што изврши прекршај во состојание на трајно душевно обалеание, привремено душевно пореметност или заостанат душевен развој, доколку поради овие состојанија не бил свестен за значението на своето дело или не можел да управува со своите постапки.

За прекршај извршен во пијано состојание извршителот е одговорен.

Член 10

Не е одговорно за прекршај лице кое што во време на извршење на прекршајот не е навршило 14 години.

Член 11

Одговорно е за прекршај малолетно лице кое што во време на извршење на прекршајот навршило 14 години и било толку душевно развиено да било свестен за значението на своето дело и могло да управува со своите постапки.

Со обзир на природата на прекршајот и личните особини на малолетник кој што наврши 14 години, надлежниот државен орган може да ретри постапката против него да се прекине и да се малолетникот предаде на родителот му или на органот за старателство за применување воспитни мерки.

Само против малолетник кој што во време на извршувањето на прекршајот навршил 16 години може да се изрече казна присилна работа без лишението од слобода.

Член 12

Правно лице може за прекршај да се казни со парична казна.

Освен правното лице кое се казни со казна предвидена за прекршајот преставителот односно

но службеникот на тоа правно лице кој што извршил прекршај вршејќи работи во името на правното лице.

Член 13

Не се одговара за прекршај по оваа Уредба ако е прекршајот извршен во крајна нужуда.

Член 14

Кој што изврши штета на туг' земјоделски имот должен е истата да ја накнади.

Се накнадуе стварно причинената штета.

При накнадуење на штета причинена на лозја, овоштни градини и слично, к'е се пресметаат идните користи кои што се со штетата загубени.

Член 15

За накнада на штета причинена од душевно болни и малоумни лица одговараат нивните старатели ако не вршиле доволен надзор над нив

За накнада на штета причинена од неполнолетни лица кои што поради малолетство не одговараат за прекршај, одговараат нивните родители, а старатели ако не вршиле доволен надзор над нив.

Член 16

За полска штета причинена од добиток или птици одговорен е сопственикот односно држателот на истите.

Ако е штетата причинена од добиток или птици на повеќе сопственици односно држатели на истите, а не може да се утврди чиј добиток или птици ја причиниле штетата, одговараат за накнадуење истата, солидарно сите сопственици односно држатели.

Член 17

За штета причинена од непознат извршител одговара пољакот во случаите:

- 1) кога без оправдани причини не поднесе пријава на време, а извршителот останал непознат; и
- 2) кога без оправдани причини ја напуштил должноста или истата ја вршил со крајна немарност, па поради тоа извршителот останал непознат

Во случаите под 1 и 2) на овој член, пољакот накнадуе една половина од причинената штета и од трошковите, а другата половина ја накнадуат жителите на селото односно градот (реонот) во ние подрачје е извршена штетата.

Член 18

Ако одговорниот за штетата е непознат а не е случај од предходниот член, штетата се собира од жителите на селото односно градот (реонот) во ние подрачје е истата причинета.

Член 19

Сопственик односно држател на добиток има право да од чувар на добиток бара да му овој плати накнада која што ја та платил во случај ако е чувар бил немарлив при чувањето на добитокот и поради таја негова немарност е причинен штета.

Член 20

Фанатиот во штета добиток и предмети со кој што извршителот се послужил за извршуење на штета се предаваат на чување на месниот односно градскиот (реонскиот) народен одбор во подрачието на кое е штетата причинена, и истите служат како залога за причинената штета.

ПРЕКРШАИ

Член 21

Се забрануе пуштање и пасење на добиток во туг' земјоделски имот, през кое и да е време во годината, без одобрение од сопственикот, правниот ползувател на имотот или наемателот, како и пасењето на добиток без чувар, освен во заградени места.

Пасењето на добиток по ендеците, патиштата, стриштата и по ниви после прибирањето на летината, како и по ливади после косењето, стануе со одобрение од месниот односно градскиот (реонскиот) народен одбор според месните обичаи.

Прекршителот ако штетата не изнесуе повеќе од 1.000 динари, к'е се казни со парична казна до 1.500 динари.

Член 22

Се забрануе кршење на гранки и оштетуење на плодородни дрва и на секакви видови дрва по патиштата.

Прекршителот к'е се казни со присилна работа без лишение од слобода до 15 дена или со парична казна до 1.000 динари.

Член 23

Се забрануе пуштање на добиток во обрани лозја и обрани овоштни градини.

Прекршителот к'е се казни со присилна работа без лишение од слобода до еден месец или со парична казна до 1.500 динари.

Член 24

Се забрануе газење на туг'и посеви од лу добиток или запрега.

Прекршителот односно сопственикот или држателот на добитокот к'е се казни со парична казна до 500 динари.

Член 25

Се забрануе влегуење и минуење преку туг'и имот: лозје, нива, бавча, овоштна градина и слично без одобрение од сопственикот, правниот ползувател на имотот или наемателот.

Прекршителот к'е се казни со парична казна до 500 динари.

Забраната од став 1 на овој член не се однесуе на лица на кои што им е нужно да минат преку туг' имот по службена работа или лица кои што имаат право на службеност на туг' имот.

Член 26

Се забрануе неовластено искоренуење и кршење на туг'и посеви, овоштни дрва, лози и слично.

Прекршителот, ако штетата не изнесуе повеќе од 1.000 динари, к'е се казни со присилна работа без лишение е од слобода до еден месец или со парична казна до 1.500 динари.

Член 27

Се забрануе самоволно брање на зелени или зрели плодови од туг'и овоштни дрва, лозја како и плодовите од други култури, а исто така и самоволно брање на црничеви, цвеклови и други лисја, лозови прачки и друго.

Прекршителот, ако вредноста не изнесуе повеќе од 200 динари, к'е се казни со присилна работа без лишение од слобода до 15 дена или со парична казна до 1.000 динари.

Член 28

Кој осакати или умртви туг' дребен добиток или домашна птица, а вредноста на штетата не изнесуе повеќе од 500 динари, к'е се казни со присилна работа без лишение од слобода до еден месец или со парична казна до 1.500 динари.

Член 29

За намерно оштетуење на ограда, како и за рушење, сечење, вадење колци, огради или други наслони или за нивното противправно присвајање, ако вредноста на штета не изнесуе повеќе од 1.000 динари, прекршителот к'е и се казни со присилна работа без лишение од слобода до 20 дена или со парична казна до 1.200 динари.

За намерно оштетуење, уништуење или ископуење на жива ограда, ако вредноста на штетата не изнесуе повеќе од 500 динари, прекршителот к'е се казни со присилна работа без лишение од слобода до еден месец или со парична казна до 1.500 динари.

Член 30

Паричната казна не може да биде помала од 10 динари.

Член 31

Ако казнетиот правоснажно изречената парична казна не ја плати во срок определен во решението, истата к'е се замени со присилна работа без лишение од слобода сметајќи 50 динари парична казна за еден ден присилна работа без лишение од слобода. Ако казнетиот исплати еден дел од паричната казна, остатокот к'е се замени со казна присилна работа без лишение од слобода.

Член 32

Паричната казна се изрече во полза на буџетот на Народна Република Македонија.

Член 33

Казната присилна работа не може да биде помала од еден ден.

Член 34

При одмеруење на казната к'е се земе во обзир друштвено-опасниот карактер на делото и неговите последици, владањето на прекршителот како и неговото настојање да ги отклони последиците на прекршајот.

При одмеравање на парична казна к'е се земе во обзир и имотното состојание на прекршителот.

Член 35

Ако дејанието на извршителот представуе кривично дело, пријавата веднаш к'е се достави на надлежниот јавен обвинител на предлог.

АДМИНИСТРАТИВНО — КАЗНЕНА ПОСТАПКА

Член 36

Гонењето за прекршаи по оваа Уредба се врши по службена должност или по предлог на оштетениот Надлежниот државен орган може да е постави постотката и ако актетениот одустане од својот предлог.

Член 37

Административно-казнената постапка во прва степен во градските (реонските) народни одбори и во месните народни одбори кои што имаат извршен одбор по правило ја води извршниот одбор.

Административно-казнената постапка во прва степен во другите месни народни одбори ја водат секретарот и два члена на народниот одбор, одредени од месниот народен одбор.

Член 38

Извршниот одбор на градскиот (реонскиот) народен одбор може донесуењето на решенија за прекршаи по оваа Уредба да го повери на комисија составена од два члена на извршниот одбор и шефот на отсекот за внатрешните работи. Еден од двајцата членови на извршниот одбор мора да биде повереник за земјоделие.

Членовите на комисијата имаат заменици.

Членовите на комисијата и нивните заменици ги одредуе извршниот одбор.

Извршниот одбор на местен народен одбор донесуењето на решенија за прекршаи по оваа Уредба може да го повери на комисија составена од секретарот на одборот и два члена на извршниот одбор.

Член 39

За прекршаи ако вредноста на причинената штета не изнесуе повеќе од 200 динари решение за казната донесуе во градските (реонските) народни одбори надлежниот повереник;

Во месните народни одбори секретарот на месниот народен одбор.

Член 40

Државниот орган надлежен за водење административно-казнената постапка може да повери на еден службеник извршуење на поедини процесни работи, но не и донесуење решенија по прекршајот.

Член 41

Против првостепеното решение незадоволната страна има право на жалба непосредно до повисокиот државен орган за срок од 8 дена, по соопштението односно приемот на решението.

Правото од став први на овои член го има оштетениот само по одношение на накнадата на штетата.

Член 42

Оштетеното лице може до донесуењето на решение по прекршаи во прва степен, да бара накнада за штета.

По неговото барање се одлучуе со решението за прекршајот. Ако висината на штетата не може да се утврди или ако би се со расправата за штетата продолжуел брзиот ток на постапката, оштетениот ке се упати, своето барање да го остваруе при надлежниот суд. Ако оштетениот бара поголема накнада на штета но што може да му се признае спрема утврдените околности, к'е му се одреди накнада према утврдените околности, а за остатокот к'е се упати кај надлежниот суд.

Член 43

Причинената штета се проценуе од комисија составена од три члена, а одредена од органот надлежен за административно-казнената постапка,

Член 44

Обвиненото лице мора да биде ислушано.

Член 45

Ако за утврдуење на околности е потребно ке се ислушаат сведоци и изведат и други докази.

ТРОШКОВИ НА АДМИНИСТРАТИВНО — КАЗ- НЕНАТА ПОСТАПКА **313**

Член 46

Трошковите на административно-казнената постапка ги сноси лицето казнено за прекршај.

Ако се во една постапка донесе решение за пре кршај, кое што опфак'а лица, трошките к'е ги сносат сите казнени лица поевк'е сразмерно.

Ако постапката биде запрапа поради неистинит предлог на оштетено лице, трошковите ги сно си тоа лице.

Во решението за прекршајот к'е се одлучи кој ги сноси трошковите и во кој износ. Ако за утврдуење височината на трошковите нема податоци, тие можат да се одредат дополнително, со решение.

Член 47

Трошките на административно-казнената постапка и досудената накнада на штета се наплауат по административен пат.

Член 48

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Се овластуе Министерот за земјоделни и шумарство да пропише правилник и дава напатствија за извршуење на оваа Уредба.

Член 49

Со влегуењето во сила на оваа Уредба преста нуат да важат прописите од Уредбата за запазуење на земјоделските имоти од 19 мај 1947 година Бр. 4475 (Сл. весник на НРМ бр. 20 од 9 јуни 1947 година.)

Член 50

По несвршените предмети за кривични дела предвидени во Уредбата за запазуење на земјоделските имоти од 19 мај 1947 година Бр. 4475 нема да се применуат прописите на оваа Уредба а к'е се применуат други постоек'и прописи и правни правила од кривичното законодавство.

По несвршените предмети за прекршаи извршени пред влегуењето во сила на оваа Уредба, за кои што се предвидуе поблага казна од казната по Уредбата од 19 мај 1947 година Бр. 4475, к'е се применуе оваа Уредба.

Член 51

Несвршените предмети за кривични дела предвидени во Уредбата од 19 мај 1947 година, Бр. 4475 к'е се предадат на надлежниот јавен обвинител на предлог.

Свршените предмети за кривични дела предвидени по Уредбата од 19 мај 1947 година Бр. 4475 к'е му се испратат на Јавниот обвинител на Народна Република Македонија за евентуално поднесуење барање за заштита законитоста или обнова на казнената постапка.

Член 52

Оваа Уредба влегуе во сила со објавуењето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 11807, 12 ноември 1947 год. Скопје.

Министер за земјоделни и шумарство, **К. Симоски, с. р.**
Претседател на Владата на НРМ, **Л. Колишевски, с. р.**

Врз основа на член 17 од Уредбата за економско-комерцијалната струка („Службен весник на НРМ“ Бр. 32-47) Претседателот на Владата на Народна Република Македонија издава

Наредба

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ЕКОНОМСКО-КОМЕРЦИЈАЛНАТА СТРУКА ВО ВРСТИ

1) Звањата од член 2 од Уредбата за економско-комерцијалната струка за службеници од оваа струка во сите организациони единици се распоредуат:

во прва врста:

виши економско-комерцијален советник, економско-комерцијален советник, виши економист.

во втора врста:

економист, виши комерцијалист.

во трета врста:

помлад економист, комерцијалист, помлад комерцијалист, стопански работоводител, постар стопански помошник, стопански помошник.

во четврта врста:

помлад стопански помошник, продавач.

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници, по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитетот односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначуење, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначуење може со одделно решение да се установуе инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на објавуењето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12095. 19 ноември 1947 г. Скопје.

Претседател на Владата на НРМ.
Л. Колишевски, с. р.

314

Врз основа на член 16 од Уредбата за структурата контрола на мерки и драгоцени метали („Службен весник на НРМ. бр. 32-47“). Претседателот на Владата на Народна Република Македонија издава

Наредба

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА СТРУКАТА КОНТРОЛА НА МЕРКИ И ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ ВО ВРСТИ

1. Звањата од член 2 од Уредбата за структурата контрола на мерки и драгоцени метали, за службениците од оваа струка во сите организациони единици се распоредуат:

во прва врста:

метролошки советник, виши инж. метролог,

во втора врста:
инженер метролог, виши контролор на мерки.

во трета врста:
контролор на мерки.

во четврта врста:
пломбер на струјомери, пломбер.

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници, по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитет односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначување може со одделно решение да се установуе инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12096. 19 ноември 1947 год. Скопје.

Претседател на Владата на НРМ.
Л. Колишевски, с. р.

315

Врз основа на член 16 од Уредбата за финансиската струка („Службен весник на НРМ“ Бр. 32-47- Претседателот на Владата на Народна Република Македонија издава

Наредба

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ИНДУСИСКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ

1) Звањата од член 2 од Уредбата за финансиската струка, за службениците од оваа струка во сите организациони единици се распоредуат:

во прва врста:

виши финансиски советник, финансиски советник, виши финансиски референт, виши актуар

во втора врста:

финансиски референт, актуар, виши цариник, виши даночник, виши финансиски ревизор, виши кредитен комерцијалист, финансиски ревизор, виши книговодител.

во трета врста:

помлад финансиски референт, помлад актуар цариник, помлад цариник, даночник, помлад даночник, помлад финансиски ревизор, кредитен комерцијалист, помлад кредитен комерцијалист, книговодител, помлад книговодител, касиер, помлад касиер, финансиски манипулант, помошен финансиски манипулант.

во четврта врста:

царински стражар, финансиски извршител, бројач.

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници, по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитет односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначување може со одделно решение да

се установуе инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12.097. 19 ноември 1947 год. Скопје.

Претседател на Владата на НРМ.
Л. Колишевски, с. р.

316

Врз основа на член 16 од Уредбата за индустриско-техничката струка („Службен весник на НРМ“ Бр. 32-47) Претседателот на Владата на Народна Република Македонија издава

Наредба

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ИНДУСТРИСКО-ТЕХНИЧКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ

1) Звањата од член 2 од Уредбата за индустриско-техничката струка, за службениците од оваа струка во сите организациони единици, се распоредуат:

во прва врста:

виши индустриски советник, индустриски советник, виши индустриски инженер.

во втора врста:

индустриски инженер, виши погонски техничар, виши индустриски техничар, постар индустриски (занаетчиски) работоводител.

во трета врста:

помлад индустриски инженер, погонски техничар, индустриски техничар, помлад индустриски техничар, индустриски (занаетчиски) работоводител, индустриски надзорник, индустриски цртач.

во четврта врста:

помошен индустриски цртач, индустриски лаборант.

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници, по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитет односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначување може со одделно решение да се установуе инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12098. 19 ноември 1947 год. Скопје.

Претседател на Владата на НРМ.
Л. Колишевски, с. р.

317

Врз основа на член 16 од Уредбата за градежната струка („Службен весник на НРМ“

Бр. 32-47), Претседателот на Владата на Народна Република Македонија издава

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ГРАДЕЖНАТА СТРУКА ВО ВРСТИ

1) Звањата од член 2 од Уредбата за градежната струка, за службениците од оваа струка во сите организациони единици, се распоредуат:

во прва врата:

виши градежен советник, градежен советник, виши градежен инженер.

во втора врата:

градежен инженер, виши градежен техничар, постар градежен работоводител.

во трета врата:

помлад градежен инженер, градежен техничар, помлад градежен техничар, градежен работоводител, градежен надзорник, градежен цртач.

во четврта врата:

помошен градежен цртач.

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитет односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначување може со одделно решение да се установува инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“

Бр. 12099, 19 ноември 1947 година. Скопје.

Претседател на Владата на НРМ
Л. Колишевски, с. р.

318

Врз основа на член 16 од Уредбата за геолошката струка („Службен весник на НРМ“ бр. 32-47) Претседателот на Владата на Народна Република Македонија издава

Наредба

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ГЕОЛОШКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ

1. Звањата од чл. 2 од Уредбата за геолошката струка, за службениците од оваа струка во сите организациони единици, се распоредуат:

во прва врата:

виши геолошки советник, геолошки советник, виши геолог.

во втора врата:

геолог, виши геолошки техничар.

во трета врата:

помлад геолог, геолошки техничар, помлад геолошки техничар, геолошки цртач.

во четврта врата:

помошен геолошки цртач.

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитет односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначување може со одделно решение да се установува инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12100, 19 ноември 1947 год. Скопје.

Претседател на Владата на НРМ
Л. Колишевски, с. р.

319

Врз основа на член 16 од Уредбата за геодетската струка („Службен весник на НРМ“ Бр. 32-47), Претседателот на Владата на Народна Република Македонија издава

Наредба

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ГЕОДЕТСКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ

1) Звањата од член 2 од Уредбата за геодетската струка, за службениците од оваа струка во сите организациони единици, се распоредуат:

во прва врата:

геодетски советник, виши геодетски инженер.

во втора врата:

геодетски инженер, виши геометар

во трета врата:

помлад геодетски инженер, геометар, помлад геометар, виши геодетски цртач, геодетски цртач.

во четврта врата:

геодетски помошник, помошен геодетски цртач

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитет односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначување може со одделно решение да се установува инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12101, 19 ноември 1947 год. Скопје.

Претседател на Владата на НРМ
Л. Колишевски, с. р.

320

Врз основа на член 16 од Уредбата за структурата планирање („Службен весник на НРМ“ Бр. 32-47) Претседателот на Владата на Народна Република Македонија издава

Наредба**ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА СТРУКАТА ПЛАНИРАЊЕ ВО ВРСТИ**

1) Звањата од член 2 од Уредбата за структурата планирање за службениците од оваа струка во сите организациони се распоредуат:

во прва врста:

виши советник за планирање, советник за планирање, виши планер економист (инженер).

во втора врста:

планер економист (инженер).

во трета врста

помлад планер економист (инженер), планер, помлад планер.

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници, по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитет односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначување може со одделно решение да се установуе инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“

Бр 12102. 19 ноември 1947 год. Скопје

Претседател на Владата на НРМ
Л. Колишевски, с. р.

321

Врз основа на член 16 од Уредбата за статистичката струка („Службен весник на НРМ“ Бр. 32-47) Претседателот на Владата на Народна Република Македонија издава

Наредба**ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА СТАТИСТИЧКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ**

1) Звањата од член 2 од Уредбата за статистичката струка за службениците од оваа струка во сите организациони единици се распоредуат:

во прва врста:

виши статистички советник, статистички советник, виши статистички економист

во втора врста:

статистик — економист, помлад статистик економист.

во трета врста:

статистичар, помлад статистичар, статистички манипулант.

во четврта врста:

помошен статистички манипулант.

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници, по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитет односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначување може со одделно решение да се установуе инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12103. 19 ноември 1947 год. Скопје.

Претседател на Владата на НРМ.
Л. Колишевски, с. р.

322

Врз основа на член 17 од Уредбата за хидрометеоролошката струка („Службен весник на НРМ“ бр. 32-47, Претседателот на Владата на Народна Република Македонија издава

Наредба**ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ**

1) Звањата од член 2 од Уредбата за хидрометеоролошката струка, за службениците од оваа струка во сите организациони единици, се распоредуат:

во прва врста:

виши хидрометеоролошки советник, хидрометеоролошки советник, виши хидрометеоролог,

во втора врста:

хидрометеоролог, виши хидрометеоролошки техничар.

во трета врста:

хидрометеоролошки асистент, хидрометеоролошки техничар, помлад хидрометеоролошки техничар, хидрометеоролошки надзорник.

во четврта врста:

постар набљудател, набљудател.

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници, по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитет односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначување може со одделно решение да се установуе инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“

Бр 12106 19 ноември 1947 год. Скопје

Претседател на Владата на НРМ.
Л. Колишевски, с. р.

323

Врз основа на член 16 од Уредбата за земјоделската струка („Службен весник на НРМ“ бр. 32-47), Претседателот на Владата на Народна Република Македонија, издава

Наредба

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ

1) Звањата од член 2 од Уредбата за земјоделската струка, за службениците од оваа струка во сите организациони единици, се распоредуат:

во прва врста:

виши земјоделски советник, земјоделски советник, виши агроном.

во втора врста:

агроном, виши земјоделски техничар

во трета врста:

помлад агроном, земјоделски техничар, помлад земјоделски техничар, постар земјоделски работоводител.

во четврта врста:

земјоделски надзорник, земјоделски работоводител.

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници, по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитетот односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначување може со одделно решение да се установува инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегува во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12105 19 ноември 1947 год. Скопје

Претседател на Владата на НРМ.
Л. Колишевски, с. р.

324

Врз основа на член 17 од Уредбата за шумарската струка („Службен весник на НРМ“ бр. 32-47), Претседателот на Владата на Народна Република Македонија издава

Наредба

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ШУМАРСКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ

1) Звањата од член 2 од Уредбата за шумарската струка за службениците од оваа струка во сите организациони единици се распоредуат:

во прва врста:

виши шумарски советник, шумарски советник, виши шумарски инженер

во втора врста:

шумарски инженер, виши шумарски техничар

во трета врста:

помлад шумарски инженер, шумарски техничар, помлад шумарски техничар, постар горски пазач.

во четврта врста:

горски пазач.

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници, по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитетот односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначување може со одделно решение да се установува инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегува во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“

Бр. 12104 19 ноември 1947 год. Скопје.

Претседател на Владата на НРМ.
Л. Колишевски, с. р.

325

Врз основа на член 16 од Уредбата за ветеринарната струка („Службен весник на НРМ“ бр. 32-47) Претседателот на Владата на Народна Република Македонија издава

Наредба

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА СТРУКА ВО ВРСТИ

1) Звањата од член 2 од Уредбата за ветеринарната струка, за службениците од оваа струка во сите организациони единици, се распоредуат:

во прва врста:

виши ветеринарни советник, ветеринарен советник, виши ветеринар

во втора врста:

ветеринар, постар ветеринарен помошник

во трета врста:

ветеринарен помошник, помлад ветеринарен помошник

во четврта врста:

ветеринарен лаборант, ветеринарен хигиеничар, ветеринарен болничар.

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници, по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитетот односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначување може со одделно решение да се установува инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегува во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12107. 19 ноември 1947 год. Скопје.

Претседател на Владата на НРМ.
Л. Колишевски, с. р.

326

Врз основа на член 17 од Уредбата за правната струка („Службен весник на НРМ“ бр. 32-47), Претседателот на Владата на Народна Република Македонија издава

Наредба**ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ПРАВНАТА СТРУКА ВО ВРСТИ**

1) Звањата од член 2 од Уредбата за правната струка, за службениците од оваа струка во сите организациони единици, се распоредуат:

во прва врста:

судија на Врховниот суд на НРМ, виши правен советник, правен советник, арбитер на републиканска арбитража, виши правен референт.

во втора врста:

судија на окружен суд, судија на околински суд, арбитер на окружна арбитража, правен референт, постар судски правник, судски правник.

во трета врста:

помлад правен референт, помлад судски правник, пристав, земјишнокнижен референт, помлад земјишнокнижен референт.

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници, по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитет односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначување може со одделно решение да се установува инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12108. 19 ноември 1947 год. Скопје.

Претседател на Владата на НРМ.
Л. Колишевски, с. р.

327

Врз основа на член 16 од Уредбата за криминалистичката струка („Службен весник на НРМ“ бр. 32-47) Претседателот на Владата на Народна Република Македонија издава

Наредба**ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА КРИМИНАЛИСТИЧКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ**

1) Звањата од член 2 од Уредбата за криминалистичката струка, за службениците од оваа струка во сите организациони единици се распоредуат:

во прва врста:

криминалистички советник, виши криминалистичко-технички референт, виши инспектор.

во втора врста:

криминалистичко-технички ресерент, виши криминалистички референт

во трета врста:

помлад криминалистичко-технички референт, криминалистички референт, помлад криминалистички референт, криминалистички фототехничар, дактилоскопски техничар.

во четврта врста:

криминалистичко-технички лаборант

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници, по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитет односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначување може со одделно решение да се установува инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12109. 19 ноември 1947 година -- Скопје.

Претседател на Владата на НРМ
Л. Колишевски, с. р.

328

Врз основа на член 16 од Уредбата за административната струка („Службен весник на НРМ“ бр. 32-47) Претседателот на Владата на Народна Република Македонија издава

Наредба**ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СТРУКА ВО ВРСТИ**

1) Звањата од член 2 од Уредбата за административната струка, за службениците од оваа струка во сите организациони единици, се распоредуат:

во прва врста:

виши управно-политички советник, управно-политички советник, виши управен референт, виши персонален референт.

во втора врста:

управен референт, персонален референт, стенографски ревизор, виши дебетен стенограф, виши администратор

во трета врста:

помлад управен референт, административен пристав, помлад персонален референт, дебетен стенограф, коресподент стенограф, стенодактилограф, дактилограф I класа, дактилограф II класа, дактилограф III класа, администратор, постар административен манипулант, административен манипулант.

во четврта врста:

писар I класа, писар II класа, помошен административен манипулант, помошен службеник I класа, помошен службеник II класа, помошен службеник III класа.

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници, по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитетот односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надле-

жен за назначување може со одделно решение да се установува инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегува во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12110. 19 ноември 1947 год. Скопје.
Претседател на Владата на НРМ.
Л. Колишевски, с. р.

329

Врз основа на член 14 од Уредбата за контролната струка („Службен весник на НРМ“ Бр. 32-47) Претседателот на Владата на Народна Република Македонија издава

Наредба

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА КОНТРОЛНАТА СТРУКА ВО ВРСТИ

1) Звањата од член 2 од Уредбата за контролната струка, за службениците од оваа струка во сите организациони единици, се распоредуваат:

во прва врста:

генерален инспектор, главен инспектор, виши инспектор.

во втора врста:

инспектор.

во трета врста:

помошен инспектор.

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници, по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитет односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначување може со одделно решение да се установува инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегува во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12111. 19 ноември 1947 год. Скопје

Претседател на Владата на НРМ.
Л. Колишевски, с. р.

330

Врз основа на член 15 од Уредбата за здравствената струка („Службен весник на НРМ“ Бр. 32-47) Претседателот на Владата на Народна Република Македонија издава

Наредба

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА СТРУКА ВО ВРСТИ

1) Звањата од член 2 од Уредбата за здравствената струка, за службениците од оваа струка во сите организациони единици, се распоредуваат:

во прва врста:

виши здравствен советник, здравствен советник, фармацевтски советник, лекар примариус, лекар специјалист.

во втора врста:

здравствен референт, лекар, фармацевт.

во трета врста:

забар, забен техничар, постара медицинска сестра (помошник), медицинска сестра (помошник) медицински техничар, фармацевтски помошник, бабица, детска гледачка.

во четврта врста:

масажер, медицински хигиеничар, болничар, медицински лаборант, апотекарски лаборант.

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници, по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитет односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначување може со одделно решение да се установува инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегува во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12112. 19 ноември 1947 год. Скопје.

Претседател на Владата на НРМ.
Л. Колишевски, с. р.

331

Врз основа на член 20 од Уредбата за просветно-научната струка („Службен весник на НРМ“ Бр. 32-47) Претседателот на Владата на Народна Република Македонија издава

Наредба

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА ПРОСВЕТНО-НАУЧНАТА СТРУКА ВО ВРСТИ

1) Звањата од член 2 од Уредбата за просветно-научната струка, за службениците од оваа струка во сите организациони единици, се распоредуваат:

во прва врста:

виши научен советник, научен советник, редовен професор, просветен советник, вонреден професор, научен соработник, професор на виша школа.

во втора врста:

лектор, доцент, универзитетски преподавател професор на средно училиште, просветен инспектор, просветен референт, просветен инструктор.

во трета врста:

постар асистент, асистент на институт, асистент, преподавател, стручен учител, учител, воспитач (одгледувач), препаратор, лаборант.

во четврта врста:

помошен воспитач.

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници, по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитет односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначување може со одделно решение да се установува инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегува во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12113. 19 ноември 1947 год. Скопје.

Претседател на Владата на НРМ.
Л. Колишевски, с. р.

332

Врз основа на член 16 од Уредбата за музејско-конзерваторската струка („Службен весник на НРМ“ Бр. 32-47) Претседателот на Народна Република Македонија издава

Наредба**ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА МУЗЕЈСКО-КОНЗЕРВАТОРСКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ**

1) Звањата од член 2 од Уредбата за музејско конзерваторската струка, за службениците од оваа струка во сите организациони единици, се распоредат:

во прва врста:
музеолог, виши конзерватор.

во втора врста:
кустос на музеј или галерија, конзерватор, виши реставратор.

во трета врста:
асистент на музеј или галерија, асистент-конзерватор, реставратор, препаратор.

во четврта врста:
лаборант.

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници, по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитет односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначување може со одделно решение да се установуе инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12114. 19 ноември 1947 год. Скопје.

Претседател на Владата на НРМ,
Л. Колишевски, с. р.

333

Врз основа на член 14 од Уредбата на библиотекарско-архиварската струка („Службен весник на НРМ“ Бр. 32-47) Претседателот на Народна Република Македонија издава

Наредба**ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАЊАТА НА БИБЛИОТЕКАРСКО-АРХИВСКАТА СТРУКА ВО ВРСТИ**

1) Звањата од член 2 од Уредбата за библиотекарско-архивската струка, за службениците од оваа струка во сите организациони единици, се распоредат:

во втора врста:
виши архивист, виши библиотекар.

во трета врста:
помлад архивист, архивист, помлад библиотекар, библиотекар.

2) Во смисла на член 12 од Законот за државните службеници, по предлог од надлежниот член на Владата, од претседател на комитет односно комисија на Владата до колку е надлежен за назначување, од Генералниот секретар на Владата и од органот на народниот одбор надлежен за назначување може со одделно решение да

се установуе инаков распоред на звањата од оваа струка за поедини организациони единици.

3) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 12115. 19 ноември 1947 год. Скопје.

Претседател на Владата на НРМ,
Л. Колишевски, с. р.

345

Врз основа на чл. 62 и 63 од Уредбата за данокот на доход на Владата на НРМ, а со цел да се правилно оданочат постигнатите приходи од земјоделските домакинства през стопанската 1947 година,

РЕШАВАМ:

Да се през 1947 година изврши облагање со данок на доход на земјоделските домакинства во Народна Република Македонија на постигнатите приходи во 1947 година.

За спроведување на ова Решение Одделението ва даноци да ги изврши сите потребни подготовки и издаде напатствие за неговото исполнување.

Бр. 1633, 17 ноември 1947 година. Скопје.

Министер на финансите
Д. Цамбаз, с. р.

342

Врз основа на чл. 15 од Уредбата за трошарината, Министерството на финансите на НРМ издава следното

Напатствие

за исполнување Уредбата за трошарината

Член 1

Трошарина е вид данок која можат да ја за водат на своите подрачја градските и месните на родни одбори за обезбедување со финансиски средства за извршување на своите задачи.

Трошарина може да се заведуе само во овие три вида:

1. Трошарина на стоки кои се трошат на подрачјето на еден град, градче, работничка населба и место.

2) Трошарина за користење извесни права на подрачјето на еден град, градче, село, работничка населба и место и

3) Трошарина на услуги и ползи кои се вршат на граѓаните од страна на градскиот, односно месните народни одбори и нивните надлежности и установи.

Трошарина на стока може да се заведуе само во градовите, градчињата, работничките населби, и во останатите места само во оние кои имат пазариште, бидејќи само такви места имат поголеми комунални задачи и нужда за поголеми финансиски средства. Во малите места (села) каде нема пазари не може воопште да се заведуе трошарина на стоки.

Другите два вида трошарина т. е. трошарина за користење на извесни права и трошарина за услуги и ползи можат да заведуат на своите подрачја како градските така и сите месни народни одбори.

Освен горе наведените видови на трошарина, градските и месните народни одбори не можат да заведуат никакви други видови трошарина.

Трошарина се заведуе со одделно решение на градскиот односно месниот народен одбор. Решението за заведување на трошарината треба да содржи:

1) Видовите на трошарината која се воведуе на подрачјето на односниот градски или местен на роден одбор;

2) Трошаринската тарифа за секој од воведените трошарински видови;

3) Трошаринското подрачје (реон) на местото каде се воведуе трошарината;

4) Начинот на облагањето и наплатата на трошарината;

5) Казнените одредби и

6) Одредбите за жалбите.

Решението за воведување на трошарина го донесуе исклучиво пленумот на градскиот односно месниот народен одбор.

Пленумот своите права не може да ги пренесуе на извршниот одбор, на месниот народен одбор ниту на органите на државната управа. Донесената одлука со потписот на претседателот и секретарот на извршниот градски, односно местен народен одбор, се објавуе во локалните листови или на други уобичаени начини (чл. 35, 36 и 37 од Општиот закон за народните одбори).

За извесни видови стоки, за користење извесни права и за извесни услуги и ползи Владата на НРМ со Уредбата за трошарината е прописала оквирни тарифи — А за трошарина на стоки; Б за трошарина за користење права; и тарифа В за трошарина на услуги и ползи. При воведувањето на трошарината и донесувањето на решенијата, градските односно месните народни одбори должни се да се придржуваат на ограничувањата на овие тарифи.

Одлуките за воведување на трошарина, градските и месните народни одбори должни се веднаш да ги достават на одобрение на вишиот орган на државната управа и тоа:

1) Решењата на месните народни одбори преку околицките народни одбори на Министерството на финансиите;

2) Решењата на градските народни одбори непосредно на Министерството на финансиите.

1. ТРОШАРИНА НА СТОКИ

Член 2

Трошарина на стока ја терети стоката потрошена во едно место. Според тоа, трошарина на стока може да се воведуе само на таква стока која се троши во реонот на еден определен градски народен одбор односно местен народен одбор. На стока која се само превезуе преку трошаринскиот реон на градскиот односно месниот народен одбор, како и на стока која е во трошаринскиот реон произведена или не е во него потрошена, но е изнесена во други места, градските и месните народни одбори не можат да собираат трошарина.

За да се знае реонот во кој ќе се наплатуе трошарина, секој градски, односно местен народен одбор во своето решение за воведување на трошарина ќе го определи точно реонот. Трошаринскиот реон по правило треба да се поклопуе со обележената трошаринска реонска линија на градот односно

местото. Но ако е полесно за контрола трошаринскиот реон може да се ограничи и на тесно трошаринско подрачје на градот и селото.

Чл. 3

Градските и месните народни одбори не можат да оданочуат со трошарина стоката наведена во чл. 2 од Уредбата, а стоката наведена во чл. 3 од Уредбата само до висината на означениот износ.

Трошарина на стока нема да се наплатуе во следните случаи безразлично на видот на стоката:

1) На стока која што е трошат индустриските и занаетчиските претпријатија како суровина или како погонски или потрошен материјал;

2) На стока која што ја дели Црвениот крст;

3) На стока која што ја троши Југословенската армија за своите потреби;

4) На стока која што ја набавуат социалните и здравствените установи за своите потреби;

5) На предмети за лица кои што се уселуат;

6) На предмети наменети за јавни музеи, по предметите наменети за јавни музеи се подразбират само оние предмети кои непосредно служат за музејски цели;

7) На употребени садови и завои (амбалаж, буриња, сандачи, кошници, вреќи и др., ако се докаже да служеле за износ на стоката од трошаринскиот реон или се враќат за износникот на понатамошна употреба.

8) На пратки со животни продукти за ученици, војници, болни и на лица лишени од слобода до 5 кг. тежина.

9) На стоки кои што се превезуат низ трошаринското подрачје, како и на стока која се внесуе за доработување, обработување и преработување, ако после се изнесуе од трошаринското подрачје, бидејќи трошарина ќе се плати на готов производ кои е добивен од утрошокот на тија суровини, погонски или потрошен материјал. Индустриските и занаетчиските претпријатија се должни да при вносот, односно набавка на вакви стоки, поднесат доказ, да стоката му служи како суровина, погонски или потрошен материјал. Во колку овие претпријатија таква стока ја употребуат за други цели, должни се уште пред употребата да пријават таја промена на намената за таја стока и да платат трошарина.

Под превоз на стока се подразбират оние трошарински предмети кои се без задржување превезуат низ трошаринскиот реон.

Чл. 5

Трошарина на стопа плаќа секое лице кое внесуе стока во трошаринскиот реон на местото каде е заведена трошарина на стока. Така исто, трошарина на стока плаќат и сите други лица кои во трошаринскиот реон произведуат стока која е наменета за консумација во тој реон.

Трошарински обврзници се како физички така исто и правни лица (државни стопански претпријатија, кооперации, државни установи, надлештва и општествени организации, верски организации и слично).

Чл. 6

Трошарината на стоката која се внесуе во трошаринското подрачје се плаќа во моментот на внесувањето на стоката во трошаринскиот реон.

Секое лице кое во трошаринскиот реон внесе стока која е подложна на плаќање на трошарина, должна е уште во моментот на внесувањето да ја пријави на надлежниот орган на градскиот односно месниот народен одбор видот, количеството и вредноста на внесената стока.

На стоката која е подложна на плаќање трошарина, а која е произведена во трошаринскиот реон, трошарината се плаќа во моментот на пуштање во промет или трошење. Производителите на такви стоки се должни преди да ги пуштат во промет или за трошење во трошаринскиот реон да ги пријават на надлежниот орган, градскиот односно месниот народен одбор видот, количеството и вредноста на таја стока и да платат односниот износ трошарина.

Начинот на пријавата во двата случаи го пишува секој градски односно месен народен одбор со свое решение за трошарината. Пријавата се прави усмено или писмено. Во кој случај пријавата ќе биде усмена односно писмена одредува односниот народен одбор.

Трошарината се плаќа по вредност на стоката и по количеството на стоката.

До колку трошарината се наплатува во тежина, наплатата се врши на чистата (нето) тежина, која се установува со мерење, по одбиток на дарата, а до колку трошарината се наплатува по запремина (просторот) наплатата се врши на чистата запремина.

На име дара се одбива и тоа за стока:

- 1) Во бали, вреќи и тулуми 20%.
- 2) Во кошови, кутии, кунови, дрвени рамки, дрвени—плек'ани качиња и пола сандачи 8%.
- 3) Во дрвени сандачи, дрвени качиња, дрвени бочви со 1 или 2 дена како и железни бочви 15%.
- 4) За буриња од масло за јадење 16%.
- 5) За кавези за пилеж 25%.
- 6) За тенекиња до колку содржината не се продава бруто за нето 10%.

Не се одбива дара на стока која се ставува во промет заедно со својата опаковка и продава бруто за нето.

Да ли ќе се трошарината наплатува по одбиток на дарата или со премер на нето тежина право на избор припаѓа на трошаринскиот обврзник, во кој случај тој ги сноси трошковите на заков премер.

Доколку наплатата на трошарина на стока се врши во царинарниците, за одбивање на дарата важат царинските прописи.

Член 7

Продажната цена на стоката која подлежи на наплатување на трошарина се увеличува за износот на платената трошарина на таја стока. До колку за таја стока е предвидена единствена продајна цена на мало за таја цена ќе се увеличи износот на докажаната наплатена трошарина за таква стока.

Бидејќи трошарина на стоката се плаќа на вкупната количина и при нејзиното внесување во трошаринскиот реон, односно при пуштањето во промет и трошење од страна на производителот на тоа претпријатие може да се случи да е при по доцното разредување на вкупно платениот износ на трошарината продажна единица изразена во децимали изнад или испод 50 пара. Во таков случај

ако после пресметувањето на платената трошарина се добие цена со децимали испод 0,30 дин. трошарината ќе се заокружи на 0,50 дин., а ако во тој случај добиената сума со децимали е преку 0,50 дин. трошарината ќе се заокружи на наредниот цел динар. На пример: ако е за книговрзачко платно предвидена трошарина во износ од 1% од вредноста на ова стока, па некое лице увезува 1.000 метари вакво платно во вредност од 35.000 дин. то е должно при увозот да плати 350 дин. трошарина, што чини 0,35 дин. по метар. Бидејќи продажната цена на ова платно е 35 дин. по 1 метар, тоа би се ова цена имала да увеличи за износот на платената трошарина т.е. за 0,35 така да би фактичната продажна цена била 35,35 дин. Но како према на пред изложеното треба да се изврши заокружување на цената на 30, 50 дин. то кај секој метар ќе се појави разлика од 0,15 помеѓу фактично платената и заокружената трошарина, и на вкупното количество внесено платно од 1.000 метара ќе износи 150 дин. Лицето кое што е увезло стоката должно е да во рок од 10 дена од денот на внесувањето на стоката во трошаринскиот реон да ја уплати ова разлика на надлежниот орган на градскиот односно месниот народен одбор.

Производителните претпријатија во трошаринскиот реон должни се во вакви и слични случаи пресметувањето на разликата поради заокружувањето да го извршат истовремено со пресметувањето на редовната трошарина и да платат трошарина во истиот рок како и редовната трошарина, бидејќи на овие претпријатија ова разлика им е позната во момент на пресметувањето.

Чл. 8

За наплатената трошарина на стоката одговара и гарантира трошаринскиот обврзник со целокупната своја имовина, со тоа што ќе се наплатата на неплатената трошарина првенствено през зима од самата стока, на која што не е била платена трошарината. Поради тоа, ако некое лице внесе стока во трошаринскиот реон или произведената стока во трошаринскиот реон е пуштена во промет или трошење во самото трошаринско подрачје и тогај не плати одговарајќиот износ трошарина, ќе се изврши попис на таква стока во цел за обезбедување наплатата на неплатената трошарина и казната. Истовремено ќе му се определи и рок за уплатување на неплатената редовна трошарина и казна. Ако лицето така не постапи, наплатата на трошарината ќе се изврши со продажба на таа стока. Доколку со продажба на стоката не се добие достаточен износ за покривање на неплатената трошарина и казна, наплатата ќе се изврши од останалиот имот на лицето кое што е било должно да ја плати трошарината.

Во случај кога трошаринскиот обврзник, преди да е откриена неговата кривица ја продал стоката на која не е платил трошарина, а наплатата на трошарината не можела да се изврши од него на начин предвиден во претходниот став, трошарината ќе се наплати од лицето кај кого се навог'а таа стока, до колку е во прашање лице кое се бави со препродажба на таа стока. За таа цел ќе се повика лицето кај кого се навог'а стока на која не е платена трошарина, да во рок кој му одреди односниот народен одбор го плати целиот износ на неплатената редовна трошарина, и ако не ја уплати редовната трошарина ќе се наплати од продажбата на таа стока.

Чл. 9

Трошарината се плаќа на готов производ. Но, ако се таков готов производ на кој е платена трошарина употреби за производство на макар каква друга стока, тогај к'е се на така произведена та стока наплати само разликата помеѓу износот на трошарината која би произведена стока според тарифата требало да плати и трошарината која е платена на стоката употребена во производството.

Во случај да е платена трошарината на суровината поголема од трошарината на готовиот производ, тогај на готовиот производ нема да се наплатуе трошарина, нити пак к'е се враќа разликата од повеќ'е платената трошарина на суровината. Примерно: Извесно лице внесе во трошаринскиот реон 500 л. вино и плати 2.500 дин. трошарина, подоцна тоа вино му се укисели и виното го троши односно го пушта во промет како винска киселина на која се плаќа трошарина по 2 дин. по 1 литар што би на 500 литри изнесуело 1.000 дин. Во тој случај на винската киселина нема да се наплатуе трошарина од 1.000 дин. нити пак к'е се враќа разликата во повеќ'е платената трошарина од 1.500 дин.

II

2) Трошарина за користење на право

Чл. 10

Во чл. 1 од ова Напатствие и чл. 11 на Уредбата за трошарината, е објаснето да трошарината на користење право можат да уведат сите градски и сите месни народни одбори секој за своето подрачје.

Како право од ст. 1 на Уредбата за трошарината се сметат нарочно држење превозни средства со исклучување на теретни автомобили; држење кучиња; одржување приредби, јавни опклади, лотарии, томболи и сл. точење на алкохолни пијалоци, држање музика, билјар, продажба на било каква стока од рака на рака, на јавни места со исклучување на весници и часописи, чистење кондури и сл. билетите во туристички места, бански и климатски места и сл.

Чл. 11

Градските и месните народни одбори при одредување висината на стопата, односно при облагањето на трошарина за користење на право, к'е се раководат од видот и обимот на ползата на односното право како и месните прилики. При тоа се должни овие одбори да се придржуат на организуењата означени во Тар. „Б“ кон Уредбата и ова Напатствие, по одношение на ползуење оние права кои се во таа тарифа назначени

Чл. 12

Трошарина на право плаќа ползувачот на правото т. е. секое лице кое што се ползуе со определениот право во едно место. Према тоа трошарински обврзник може да биде како физичко, така и правно лице државно претпријатие, кооперација, акционерно друштво, државна установа или надлежство, општествена организација

Начинот за наплата на сроковите на уплатуењето на овој вид трошарина го пропише градски-

от и месниот народен одбор во своето решение за уведување на трошарината.

Чл. 13

Сите градски и сите месни народни одбори можат да наплатуат на својата територија трошари на во одреден износ за целта и ползата кои што поедини физички или правни лица примат од тие народни одбори или установи под нивна управа.

Како услуга и полза од чл. 11 став 2 на Уредбата за трошарината к'е се смета нарочно простор заветен со маси, столои, бараки, тезги, како и сл. Употребување на кланици, хладилници, кантари, ваги и сл., ветеринарски и градежни прегледи, одржување чистотата на местото, изнесување на г'убре и сл. наплата за паша на добиток на утрините од управата на народниот одбор и др.

3) ТРОШАРИНА ЗА УСЛУГИ

Чл. 14

Градските и месните народни одбори при одредување висината на стопата, односно при облагањето со трошарина за услуги и полза к'е се раководат од обимот и видот на услугата и ползата. При тоа се должни овие народни одбори да се придржуат на ограничуењата означени во Тарифа „Б“ кон ова Напатствие по одношение на ползуење на тие услуги и ползи кои се во тарифата назначени.

Трошарина на услуги и ползи плаќа ползувачот на услугата т. е. лицето на кое што се врши услуга или кое има полза од народните одбори. Према тоа трошарински обврзник може да биде како физичко така и правно лице, државно претпријатие, кооперација, установа, надлежство, општествена организација и др.

Чл. 15

Обврска на плаќање на трошарина од чл. 11 од Уредбата за трошарината настануе во моментот на стекнување правото, а кога ползуењето на правото се продолжуе од година на година, ова обврска настануе од 1 јануари секоја година. Ползувачите на овие права се должни преди почнуењето на ползуењето на правото и услугата да поднесат за тоа пријава на надлежниот орган на градскиот односно месниот народен одбор и да платат одговарајук'иот износ на трошарината, и во срокот кој му определи односниот народен одбор

Чл. 16

За услугите од административен карактер предвидени се такси во тарифата на Законот за таксите, поради тоа такви услуги не можат да се облагат со трошарина.

Чл. 17

За дело трошаринска неуредност надлежен е за изрекнување на казна повереникот за финансии на градски и околински народен одбор. Предварително иследување по овие дела вршат месните и градските извршни одбори.

За дело трошаринска неуредност казната може да изнесуе од 50 до 15.000 дин.

Кога месниот народен одбор најде да е трошаринската неуредност од мала природа и да не треба да се изрече казна повеќе од 1.500 дин. во таков случај казната ја изрече месниот народен одбор.

Против решењето за казната на месниот народен одбор има место на жалба на повереникот за финансии на околиски извршен народен одбор. Против првостепеното решение за казната на повереникот за финансии на околиски односно градски народен одбор има место за жалба на Министерството на финансии на НРМ.

Изречените казни за повреда на трошаринските прописи се наплатуат во полза на буџетот на околискиот односно градскиот народен одбор.

Чл. 18

Неправилно наплатена трошарина како и трошарина наплатена во поголем износ од како што е пропишано к'е се врати во целост односно делинично.

Врак'ање на трошарина не може да бара лице кое трошарината не е потполно платило.

Чл. 19

Начелни објаснуења за применуење на прописите на Уредбата за трошарината и Напатствието к'е издава Министерот на финансии на НРМ.

Чл. 20

Народните одбори се должни во рок од 1 месец од денот на објавуењето на Уредбата за трошарината на НРМ да ги ускладат своите досегашни прописи на трошарината и да добиат согласност од повисокиот орган на државната власт. До тој рок народните одбори к'е наплатуат своите давачки по досегашните прописи со применуење на одредбите на Законот за даноците и Уредбата за трошарината на Владата на ФНРЈ

Чл. 21

Ова Напатствие стапуе во сила со денот на објавуењето во „Службен весник на НРМ.“

Бр. 887

14-VIII-1947 год

Скопје

Министер на финансии на НРМ,
Даре Цамбаз с. р.

СОДРЖАЈ

Рег.	Стр. бр.	Рег.	Стр. бр.		
300	Уредба за македонски народен еатар	403	322	Наредба за распоред на звањата на земјоделската струка во врсти	411
303	Уредба за заштита на земјоделските имоти	404	323	Наредба за распоред на звањата на шумарската струка во врсти	411
313	Наредба за распоред на звањата на економско—комерцијалната струка во врсти	407	324	Наредба за распоред на звањата на ветеринарската струка во врсти	411
314	Наредба за распоред на звањата на струката контрола на мерки и драгоцени метали во врсти	407	325	Наредба за распоред на звањата на правната струка во врсти	412
215	Наредба за распоред на звањата на финансиската струка во врсти	408	326	Наредба за распоредот на звањата на криминалистичката струка во врсти	412
316	Наредба за распоред на звањата на индустриско—техничката струка во врсти	408	327	Наредба за распоредот на звањата на административната струка во врсти	412
317	Наредба за распоред на звањата на градежната струка во врсти	409	328	Наредба за распоредот на звањата на контролна струка во врсти	413
318	Наредба за распоред на звањата на геолошката струка во врсти	409	329	Наредба за распоредот на звањата на здравствена струка во врсти	413
318	Наредба за распоред на звањата од геодетската струка во врсти	409	330	Наредба за распоредот на звањата на просветно научната струка во врсти	413
319	Наредба за распоред на звањата од струката планирање во врсти	410	331	Наредба за распоредот на звањата на музејско конзерваторска струка во врсти	414
320	Наредба за распоред на звањата на статистицката струка во врсти	410	332	Наредба за распоредот на звањата на библиотекарско архивската струка во врсти	414
321	Наредба за распоред на звањата на хидрометеоролошката струка во врсти	410	345	Решење за облагање со данок на доход на земјоделски домаќинства	414
			342	Напатствие за исполнуење Уредбата за трошарина	414